



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Кеј Димитар Влахов бр.23, 1 000 Скопје, тел. 02/3298-288, факс. 02/3219-866

Врз основа на чл. 30 ст.11 од Законот за јавнообвинителска служба (Сл.весник на РМ бр. 62/15...21/18) и член 14 ст.2 алинеја 3 од Правилникот за формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, соодветното бодирање на меѓународно признатите сертификати, начинот на спроведување на административната селекција, испитите, проверката на веродостојноста на докази и интервјуто, тестот на личност како и начинот на нивно бодување и максималниот број на бодови, од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката на селекција (Сл.весник на РМ бр. 63/20), Комисиите за селекција за вработување по јавен оглас 4/21 во јавните обвинителства, објавува

**КОРЕКЦИЈА НА
РАНГ ЛИСТА
НА КАНДИДАТИ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА**

Комисијата за селекција за вработување при извршено ревидирање на објавената Листа на кандидати кои ја поминале административната селекција за **Вишо јавно обвинителство - Гостивар** утврди дека кандидатите за вработување **Марија Симеска и Маја Кипроска** имаат поднесено пријава за вработување и за работно место во **Вишо јавно обвинителство - Гостивар " 5. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител**, па откако констатира дека истите се уредни, одлучи да ги додаде во ранг листата на кандидати кои ја поминале административната селекција за **Вишо јавно обвинителство - Гостивар**.

Исто така, Комисијата за селекција за вработување при извршено ревидирање на објавената Листа на кандидати кои ја поминале административната селекција за **Вишо јавно обвинителство - Гостивар** утврди дека е сторена аритметичка грешка при пресметување на бодовите на кандидатите, па поради тоа конечната ранг листа гласи:

5. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт - уписничар -1 извршител

1. **Марија Симеска – 30 бода**
2. **Фиторе Мемеди (Албанка) - 29,75 бода**
3. **Димитрија Марковски - 28,80 бода**
4. **Дејан Зафировски- 28,16 бода**
5. **Маја Кипроска- 26,05 бода**
6. **Раде Јосифоски (Србин) - 25,95 бода**
7. **Никола Пандиловски - 24,15 бода**
8. **Јадранка Јовановска- 17,37 бода**

Воедно, Комисијата за селекција за вработување при извршено ревидирање на објавената Листа на кандидати кои ја поминале административната селекција за **Основно јавно обвинителство - Гостивар** утврди дека е сторена аритметичка грешка при пресметување на бодовите на кандидатите, па поради тоа конечната ранг листа гласи:

10. Г1 Самостоен јавнообвинителски референт архивар - 1 извршител

1. **Марија Симеска – 30 бода**
2. **Александра Ѓурчиноска- 29,50 бода**
3. **Димитрија Марковски - 28,80 бода**
4. **Дејан Зафировски- 28,16 бода**
5. **Маја Кипроска- 26,05 бода**
6. **Раде Јосифоски (Србин) - 25,95 бода**
7. **Никола Пандиловски - 24,15 бода**
8. **Хава Бекири (Албанка) -22,75 бода**
9. **Јадранка Јовановска- 17,37 бода**